

**ПРИЛОГ 4<sup>1</sup>**

Буџетски корисник  
Бр. \_\_\_\_\_

Место и датум

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА АКТИВНОСТИТЕ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА  
ФИНАНСИСКОТО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА ЗА 2016 ГОДИНА<sup>2</sup>**

**I. ОПШТ ДЕЛ<sup>3,4</sup>**

<b>ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ</b>	
Име на субјектот	ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Раководител на субјектот	КИРИЛ БОЖИНОВСКИ
Износ на буџетот за годината <sup>3</sup>	1.231.603.000
Број на разделот на субјектот	04001
Податоци за веб станата на која е објавена организационата шема на субјектот	www.vlada.mk
Име и презиме на раководителот на единицата за финансиски прашања	Ивона Стојчева
Звање на раководителот на единицата за финансиски прашања	Дипломиран економист
Телефон:	E-mail: Ivona.lazarova@gs.gov.mk

**II. ПОСЕБЕН ДЕЛ  
ПРАШАЛНИК ЗА САМОПРОЦЕНКА НА СИСТЕМОТ ЗА ФИНАНСИСКО УПРАВУВАЊЕ И КОНТРОЛА**

ПРАШАЊЕ	ДА	НЕ	Наведете доказ за вашиот потврден одговор	Дополнителни образложенија
1	2	3	4	5
<b>I. КОНТРОЛНА СРЕДИНА</b>				
<b>A) Етика и интегритет</b>				
1) Дали вработените се запознаени со Етичкиот кодекс на државните службеници или посебниот кодекс на субјектот?	да			При секое ново вработување задолжено во секторот за човечки ресурси им даваат етички кодекс(на македонски и албански јазик) на ново вработените
2) Дали е именувано лице (повереник) за етика?	не			
3) Дали постојат дополнителни интерни упатства и/или насоки за однесување на вработените?	да			
4) Дали постојат јасни правила (интерни акти) со кои се дефинираат состојбите на потенцијален конфликт на интереси и начинот на постапување?	да			Закон за административни службеници и закон за работни односи
<b>B) Раководење и стил на управување</b>				
1) Дали се одржуваат редовни состаноци на	да			

<sup>1</sup> Предвидено е пополнување на обазецот во електронски облик

<sup>2</sup> Да се напише годината за која се поднесува годишниот извештај

<sup>3</sup> За годината за која се поднесува годишниот извештај.

<sup>4</sup> Го пополнуваат буџетските корисници кои имаат втора линија буџетски корисници и за кои подготвуваат консолидирање на финансиските планови и извештаи

највисоко ниво на раководството (колегиуми)?			
2) Дали на состаноците на највисоко ниво на раководството се дискутира за:			
а) стратешките цели	Да		
б) спроведувањето на програми / проекти и постигнатите резултати	Да		
в) клучните ризици во работењето	Да		
г) реализација на финансискиот план / буџетот	Да		
3) Дали на состаноците на највисоко ниво на раководство учествуваат и раководители на органите во состав на субјектот	не		
<b>В. Плански пристап во работењето (мисија, визија, цели)</b>			
1) Дали имате утврдено визија и мисија на вашата институција?	Да		
2) Дали се утврдени стратешките цели?	Да		
3) Дали се утврдени програмите?	Да		
4) Дали се утврдени целите на програмите?	Да		
5) Дали целите на програмите се поврзани со стратешките цели?	Да		
6) Дали имате усвоено годишен план/програма за работа ?	Да		
7) Дали во годишниот план/програма за работа се дефинирани целите кои секоја организациона единица треба да ги реализира во текот на годината ?	Да		
8) Дали целите од годишните планови/програми за работа се поврзани и усогласени со стратешките цели?	да		
9) Дали во планските документи во кои се наведени податоци за целите, се содржани податоци за проценетите финансиски средства потребни за реализација на поставените цели?	да		
10) Дали имате утврдено показатели на успешност преку кои го следите спроведувањето на утврдените цели?	да		
11) Дали во подготовката на стратешките документи се вклучени и втората линија буџетски корисници ?	не		
<b>Г) Организациона структура, овластувања и одговорности, систем на известување</b>			
1) Дали се јасно дефинирани надлежностите и одговорностите на организационите единици во процесот на стратешкото планирање?	да		
2) Дали се јасно дефинирани надлежностите и одговорностите за спроведување на договорените цели на програмата / проектот / активноста ?	да		
3) Дали работите на координација на развојот на финансиското управување и контрола се ставени во надлежност на единицата за финансиски прашања ?	да		
4) Дали во другите организациони единици/ органи во состав се воспоставени работни места за финансии?	не		
5) Дали раководителите на организационите единици имаат овластувања за управување со буџетските средства кои им се одобрени за реализација на активностите од нивната надлежност ?	не		
6) Дали највисокото раководство има воспоставено линии на известување за реализацијата на целите и поврзано со тоа за реализација на финансискиот план / буџетот (реализирани цели, потрошени буџетски средства , остварени приходи, настанати обврски и слично)?	да		Се доставува извештај до генералниот секретар
7) Дали организационите единици изготвуваат извештаи за реализацијата на целите , програмите,	да		Се доставуваат месечни финансиски извештаи

проектите ?			кои и истите се утврдени во исо процедурата
8) Дали организационите единици изготвуваат извештај за реализацијата на одобрениот буџет (потрошени буџетски средства за реализација на програми, проекти, активности, приходи, договорени обврски , и сл.) ?	не		
Д) Развој на човечките ресурси (. планирање на работењето и следење на успешноста на постигнатите резултати)			
1) Дали постојат планови за обука на вработените поврзани со извршувањето на опфатот на нивната работа ?	да		Годишна програма за генеричка обука на државните службеници
2) Дали се води евиденција/регистар за обука поединечно по вработен?	не		Во надлежност е на МИОА, секторот за човечки ресурси води интерна месечна евиденција за секој вработен поединечно согласно ISO процедурите
3) Дали се упатуваат вработените на обука поврзана со финансиското управување и контрола (вклучувајќи обука во подрачјата на стратешкото планирање , подготвоката и изготвувањето на буџетското барање, управувањето со ризиците , набавката и склучувањето договори , сметководствените системи , неправилности и измами , и сл.)?	да		
4) Дали во годишните планови за работа на организационите единици се доделуваат задачи/активности поединечно по вработен?	да		
<b>II. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ</b>			
1) Дали ги утврдувате ризиците кои можат да влијаат на реализацијето на:	не		Врз основа на проценети ризици изготвен е стратешки и годишен план за внатрешна ревизија и стратегија за управување со ризици на ниво на Генерален секретаријат
а) стратешките цели			
б) целите на програмата / проектот / активноста			
в) целите содржани во годишната програма за работа			
2) Дали ризиците се наведени во писмена форма и во кои документи се содржани:	не		
а) плански документи (стратешки документи / план на развојни програми / годишни планови за работа )			
б) во регистарот на ризици, утврдени во согласност со насоките за спроведување на процесот на управување со ризици кај буџетските корисници			
3) Дали за утврдените ризици ја проценувате нивната веројатност и влијание?	не		
4) Дали е воспоставен систем за известување за најзначајните ризици?	не		
5) Дали имате назначено лице одговорно за координирање на воспоставувањето на процесот за управување со ризици?	да		Оливија Попеска, државен советник за финансиски прашања и јавни набавки
6) Дали имате назначено координатори за ризици по организационите единици?	не		
7) Дали буџетските корисници во состав на вашиот буџет ве известуваат за главните ризици?	не		

(правилници, упатства,насоки) кои како продолжение на прописите подетално ги уредуваат следниве процеси:				врска со остварувањето на надлежностите Генералниот секретаријат на Владата на Р.М и Канцеларијата на претседателот на Владата постојните акти за систематизација и организација деловникот за работа на владата, упатства во 2011 година воведени се системски процедури согласно стандардите ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004
а) процес на подготовкa и реализацијa на стратешкиот план				
б) процес на подготовкa и реализацијa на буџетското барањe/предлог буџетот				
в) процес на евидентирањe на деловните настани и трансакции				
г) процес на набавки и договарањe				
д) процес на управувањe со имотот - материјални и нематеријални средства				
ѓ) процес на наплата на сопствените приходи				
е) процес на поврат на неоправдано потрошени или погрешно платени буџетски средства				
2) Ако имате интерни процедури дали тие се ажурираат?	да			За угостителски услуги, за влез и движење на фактурите, за службените патувања, за користење на службени мобилни телефони, упатство за евидентирање на трансакциите од службените платежни картички и постапување со придружните документи
3) Дали е обезбедена примената на принципот на поделба на должности во согласност со законот и стандардите, односно исто лице да не биде одговорно за одобрување, извршување, сметководство и контрола?	да			
4) Дали се спроведуваат дополнителни контроли на наменското трошење на исплатените буџетски средства? (На пр. контроли на лице место за исплатените субвенции, дотации, помош, разни надоместоци, трансферираните буџетски средства до крајните корисници, и сл.)	да			
5) Дали постапката на спроведување на дополнителни контроли е уредена преку пишани процедури?	не			
6) Дали постапката за спроведување на дополнителни контроли на наменското трошење на исплатените буџетски средства е: а) дел од редовното работење на организационите единици во вашата институција задолжени за тоа? б) ad hoc задача во случаите кога се појавува потреба за дополнителни контроли (На пр. во случај на анонимни пријави за можни неправилности во	да			

7) Дали пишаните интерни процедури кои се внесуваат на подготовкa и реализација на стратешките планови, подготовката и реализацијата на финансискиот план/буџетот, набавките и договорањето, дополнителната контрола и сл, содржат упатства за начинот на соработка и активностите кои се очекуваат од буџетските корисници од втора линија? *		не	
8) Дали имате сознанија во колкава мерка буџетските корисници од втората линија ги имаат уредено контролните активности во процесите на подготовкa и реализација на финансиските планови/буџетите, набавките и договорањето, управување со имотот и сл.? *		не	
<b>IV. ИНФОРМАЦИИ И КОМУНИКАЦИИ</b>			
1) Дали се дефинирани соодветни линии на известување за реализацијата на стратешките цели содржани во стратешките документи ?	да		
2) Дали е воспоставен систем за известување за реализацијата на програмите / проектите ?	не		
3) Дали е воспоставен редовен систем на следење и анализирање на извршувањето на финансискиот план / буџетот?	да		
4) Дали организационите единици учествуваат во подготовката на финансискиот план/буџетот?	да		
5) Дали организационите единици добиваат информации за одобрени буџетски средства за спроведување на програмите / проектите / активностите за кои тие се надлежни?	да		
6) Дали за потребата за следење на спроведувањето на финансискиот план / буџетот, подетално е разработена економска класификација од утврдената во Правилникот за сметковниот план за буџетите и буџетските корисници, односно дали е отворена аналитика на сметковниот план?			Сметководствените активности во најголем дел во 2016 година се во однос на сметководствената евиденција, книжења, подготовка на годишната сметка и сл. се извршуваат од вработените во СОЗР согласно нивните акти и систематизација и организација, а дел од вработените во генералниот секретаријат, согласно системските процедури за финансиски прашања и јавни набавки
7) Дали сметководствените системи овозможуваат следење на расходите / приходите по:			Сметководствените активности во најголем дел во 2016 година се во однос на сметководствената евиденција, книжења, подготовка на годишната сметка и сл. се извршуваат од вработените во СОЗР согласно нивните акти и систематизација и организација, а дел од вработените во генералниот секретаријат, согласно системските процедури за финансиски прашања и јавни набавки
а) програми			
б) проекти			

Сметководствените активности у организациони единици			
8) Дали имате централизирана евиденција на сите потпишани договори и договорни обврски и дали таа е поддржана од информатичкиот систем?	да		Во секторот за финансиски прашања имаме на заеднички фолдер сите акти, потписан договори, постапки во кои се започнати/ завршени, до кои сите вработени во секторот имаа пристап до потребните документи.
9) Дали покрај пропишаните финансиски извештаи (биланс на состојба, биланс на приходите и расходите и консолидиран биланс) има и дополнителни интерни извештаи за потребите на финансиското управување (на пр. извештаи за неплатени обврски по програми / проекти / организациони единици, извештаи за договорени, но сеуште нефактурирани обврски, извештаи за постигнатите резултати на програмите / проектите, и сл.)?			Сметководствените активности во најголем дел во 2016 година се во однос на сметководствената евиденција, книжења, подготовка на годишната сметка и сл. се извршуваа од вработените во СОЗР согласно нивните акти и систематизација и организација, а дел од вработените во генералниот секретаријат, согласно системските процедури за финансиски прашања и јавни набавки
10) Дали работните системи (финансии, набавки и договорање, материјална евиденција, кадри, и сл.) во доволна мерка се поддржани со информатичката технологија (ИТ системот)?	да		Обезбедена е копија на електронски записи, обезбедена е миграција на системска и апликативна форма согласно договор со Телеком
11) Дали ИТ системите кои поддржуваат одредени процеси се интегрирани едни со други?	да		Обезбедена е копија на електронски записи, обезбедена е миграција на системска и апликативна форма согласно договор со Телеком
12) Дали клучните работни процеси кои се спроведуваат во рамките на организационите единици се документирани, односно дали се јасно дефинирани постапките, задачите на поединечните учесници, овластувањата и одговорностите (на пример, дали постојат интерни упатства, наставки, правилници, дали се изгответи мапи/ книги на работните процеси и сл.)?	да		Во интерните акти и пропишаните процедури
13) Дали втората линија буџетски корисници изготвуваат и други извештаи освен пропишаните финансиски извештаи, кои ги доставуваат на буџетскиот корисник од прва линија? *		не	
14) Дали е остварена информатичка поврзаност со втората линија буџетски корисници (на пример, преку системот на Трезорот и сл.)?	да		
V. МОНИТОРИНГ (следење и проценка на системот)			
1) Дали највисоките раководители имаат воспоставено систем за известување кој им овозможува добивање извештаи за функционирање на системот на финансиското управување и контрола, за кој тие се одговорни?	да		
2) Дали се воспоставени процедури кои обезбедуваат интерните акти (правилници, упатства, наставки и сл.)	да		

3) Дали се спроведуваат во пракса и да се ажурираат?			
3) Дали се следи спроведувањето на препораките на надворешните ревизори?	да		
4) Дали се спроведуваат препораките на внатрешна ревизија согласно акциските планови за спроведување на препораките?	да		
5) Дали постојат соодветни системи за известување воспоставени од буџетските корисници од првата линија кои обезбедуваат следење на функционирањето на системот на финансиското управување и контрола кај буџетските корисници од втора линија?	да		Преку е-обврски се следат пријавените обврски во МФ трезор, реализација на обврските за кои се земаат изводи за извршените плаќања
<b>Коментари и предпогодки</b>			
Мерки кои се планирани да се преземат за понатамошен развој на финансиското управување и контрола по компоненти:			
I. Контролна средина			
II. Управување со ризиците			
III. Контроли			
IV. Информации и комуникации			
V. Мониторинг (следење и проценка на системот)			
(Потпис на раководителот на единицата за финансиски прашања)	 (Потпис на раководителот на субјектот и печат)		